



МОДЕРЕН РЕТРО ИЗГЛЕД



■ Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

За следната сезона Krajsler го освежи моделот РТ крузер со нежен редизајн, нов ентериер и поефикасни перфор-

манси. На предниот дел е променет браникот, кој продолжува во атрактивен спојлер за светла за магла, доде-



ка маската каде што е сместен ладилникот е скратена и не се спушта повеќе под браникот. На овој модел се редизајнирани и предните светла додека, пак, Крајслеровиот знак е проширен, со што би бил позабележителен. Ентериерот ја доби својата нова

централна конзола, но се разбира и сосема поразлични седишта, кои придонесуваат за подобар комфор. За перформансите на Krajsler РТ крузерот е задолжен новиот турбомотор со јачина од 230 кс.

ПРОМОЦИЈА НА ГАЛЕБОВИ КРИЛЈА

Моделот Sportia Latina е автомобил, кој најавува враќање на фиатовите купеа. Моделот, кој речиси кришум е претставен на Салонот за автомобили во Барселона, делува како да може набрзо да стане сериски производ. Овој прототип со



врати во облик на галебови крилја, поставен на основата на Alfa 147, претставува вистински промотор на новите технологии. Sportia Latina се управува по пат на "drive by wire" системот, кој ја исклучува физичката врска меѓу воланот и тркалата. Исто така, интересно е тоа што овие автомобили со електронски волан се забранети на европските патишта, што не ги возбудува челниците од Торино. Тие најавуваат дека оваа технологија ќе биде дел од стандардната опрема за помалку од десет години.

БРЗ СКОК НА МАЧКАТА

Моментно најпродаваниот модел Jaguar S - типот наскоро ќе понуди посебен спортски пакет, кој слично како и кај моделот X - типот го менува карактерот на автомобилот, претворајќи го од елегантна лимузина во



расен спортист. Новите спојлери и дополнителните всисувачи за воздух му даваат на S - типот поагресивен изглед. Стилската појава ја заокружуваат новите 18-инчни алуминиумски бандажи. Не калкуирајќи ги тркалата, цената на тркачкото шминкање на S - типот е 200 британски фунти, износ за кој се добива лимузина со изразито спортски карактер.



Ми-Да Моторс

ФЛЕШ ВЕСТИ

S8 СО МОТОР ОД LAMBORGHINI

Новиот врвен спортист кој речиси е завршен кај Audi, S8, ќе се појави пролетта 2006 година, а настапува со нов концепт. Неговиот десетцилиндрец во V (од Lamborghini Gallardo) со директно вшприцување бензин, FSI доаѓа до 450кx, а погонот Quattro ја распределува моќта повеќе кон задните тркала по примерот на помалиот RS4. За да се направи поагилен, во нормален случај на задната оска одат до 60 отсто од моќта. Покрај тоа, S8 добива керамички сопирачки, кои веќе можат да се нарачаат во дванаесетцилиндарскиот A8 со иста моќ.

MICRA CC ДООЃА ЕСЕНВА

Micra CC ќе се продава од есенва со два мотора (88 или 110 кx). Кабриото со конфигурација 2+2 има стаклен покрив кој се спушта, од обичната Micra е подолга девет и пониска четири сантиметри.

АВТО КУЌА ВО НОВ ОБЈЕКТ

Од летово Авто Куќа работи во новиот сервисно-продажен центар, лоциран во скопската населба Зелениково, спроти хотелот "Белви". Покрај одделот за лакирање, кој веќе работи со полна пара, новитет во работата на овој дилер и сервисер на Opel и Chevrolet е дијагностичкиот оддел, во кој се врши основна проверка на состојбата на возилото и потребните интервенции му се соопштуваат на сопственикот на самото место.